

20242404212

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА**

□□

□ Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 3 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19, 236/22, 134/24 и 147/24), Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија на седница одржана на 21 ноември 2024 година, донесе

**ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ЛИЦЕНЦИ**

Член 1

(1) Во Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21) во ПРИЛОГ 1 се вршат следните изменувања и дополнувања:

- Во Дел 10, Пододдел 10.1, точката 9) се менува и гласи: “9) решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа,”.

Во Пододдел 10.2 по точката 6) се додава нова точка 7) која гласи: “7) решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа,”. Точката 7) станува точка 8).

Во Пододдел 10.3, точката 7) се менува и гласи: “решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект”

- Во Дел 12 точката 1) се брише.

По точката 2), која станува точка 1), се додаваат две нови точки 2) и 3) кои гласат:

“2) извештај од извршен прв технички преглед на техничката опрема од независно правно лице,

3) решение за ставање во употреба на техничката опрема, издадено од Државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални сировини,”

Точката 5) се менува и гласи: “решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа и/или дистрибутивната мрежа за топлинска енергија, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект”.

(2) Во Прилог 2 обрасците 10.1, БЛ 10.2, БЛ 10.3 и БЛ 12 се заменуваат со нови обрасци БЛ 10.1, БЛ 10.2, БЛ 10.3 и БЛ 12 кои се дадени во Прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 2

(1) Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и
услуги за управување со комунален отпад
на Република Северна Македонија
Претседател,

Бр. 01-2054/1
21 ноември 2024 година

Скопје
Прилог: Образец БЛ 10.1, БЛ 10.2, БЛ 10.3 и БЛ 12

Марко Бислимоски, с.р.

Образец БЛ 10.1

Formular KL 10.1

 <p>Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut</p>	<p align="center">БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА KËRKESË PËR DHËNIEN/VAZHDIMIN E LICENCËS PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE PRODHIM TË ENERGISË ELEKTRIKE</p>	 <p align="center">Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut</p>
<p>1. Податоци за Барателот: Të dhënat e parashtruesit: Назив: Emri: Седиште: Selia: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail):</p> <p>2. Лице за контакт определено од Барателот: Personi për kontakt, i caktuar nga parashtruesi: Име и презиме: Emri dhe mbiemri: Телефон: Telefoni: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail):</p>	<p>Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика Vula pranuese e Komisionit Rregullator të Energjetikës</p>	
<p>3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца/ Periudha kohore për të cilën kërkohet dhënia/vazhdimi i licencës</p>	<p align="center">Години/Vjet</p>	
<p>4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството/ Në rast se shoqëria merr pjesë me aksione në shoqëri të tjera, të shënohen shoqëritë dhe pjesëmarrja: _____</p>		
<p>5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)/ Numri i evidentimit të licencës (plotësohet vetëm gjatë dorëzimit të kërkesës për vazhdim)</p>		
<p>6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)/ Dokumentacioni i nevojshëm (shënoni dokumentet që i dërgoni në shtojcë të kërkesës)</p> <p align="right">Digitally signed by Marko Bislimoski Date: 2024.11.25 11:29:11 +01:00</p> <p><input type="checkbox"/> изјава за веродостојност на податоците и приложената документација/ Deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e dokumentacionit të dërguar</p> <p><input type="checkbox"/> овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации/ Autorizimi për dërgimin e të dhënave dhe deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe të informacioneve të dërguara</p> <p><input type="checkbox"/> доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ/ Dëshmi për kompensimin e paguar në vlerë prej 500 euro në kundërvlerë denari sipas kursit të mesëm të BPRMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> тековна состојба издадена од ЦР на РСМ/ Gjendja rrjedhëse e dhënë nga RQ i RMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> историјат со промени издаден од ЦР на РСМ/ Historiku i ndryshimeve, i dhënë nga RQ i RMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ/ Informacione për gjendjen ekonomike dhe financiare të parashtruesit, e dhënë nga RQ i RMV-së</p>		

потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦП на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë falimentimi nga RQ i RMV-së

потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦП на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë likuidimi nga RQ i RMV-së

уверение за платени даноци и придонеси од УЈП/ Vërtetim nga DHP për tatimet dhe kontributet e paguara

потврда од ЦП на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ Vërtetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtruesit nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës

потврда од ЦП на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/Vërtetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër të autorizuarit/ve nga parashtruesi, nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës

информација од ЦП на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија/ Informacione nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtruesit nuk është shqiptuar vendim për vepër penale të kryer në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut

имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое се врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето/ Fletëpronësi/të nga Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmërive, si dëshmi për të drejtën e pronësisë mbi tokën dhe/ose mjetet bazë, nëpërmjet të cilave e kryen veprimtarinë ose fletëpronësi nga Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmërive me Kontratën e qirasë së shënuar, dhe/ose marrëveshjen për përdorimin e tokës shtetërore dhe/ose asaj të shpronësuar, si dëshmi për të drejtën e përdorimit të tokës

одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон/leje ndërtimi ose leje rindërtimi, ose leje ndërtimi shtesë, ose leje mbindërtimi, ose aktvendim për realizimin e ndërtimit, përkatësisht instalimi i pajisjeve në rast se për ndërtimin e објектит nuk kërkohet leje ndërtimi të lëshuar nga një autoritet koment në pajtim me ligjin,

овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Закон/ autorizim për ndërtimin e objekteve energjetike të pranuar nga autoriteti kompetent dhe të publikuara në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me Ligjin

договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон/ marrëveshje koncesioni ose partneritet publiko-privat nëse veprimtaria kryhet duke përdorur pasuri natyrore, d.m.th. dëshmi të së drejtës për të përdorur pasuri natyrore në përputhje me ligjin

водостопанска дозвола или согласност за користење на вода од Министерство за животна средина и просторно планирање (за XELЦ и MХEЦЦ)/ leja e ekonomizimit të ujërave, ose pëlqimi për përdorimin e ujit nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor (për CHE dhe CHEV)

основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проект/leja e ekonomizimit të ujërave, ose pëlqimi për përdorimin e ujit nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor (për CHE dhe CHEV)

одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон/ leje për përdorimin e një objekti energjetik, ose raport për inspektimin teknik dhe vënien në përdorim në përputhje me ligjin

документ за монтажа на мерна опрема/ dokument për montimin e pajisjeve matëse

решение за согласност за приклучување на електропреносната или дистрибутивната мрежа/ aktvendim për dhënien e pëlqimit për lidhjen në rrjetin e transmetimit ose të shpërndarjes

организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста/Struktura organizative e parashtruesit me të dhënat për numrin, arsimimin dhe aftësinë profesionale të personave që menaxhojnë објектин energjetik dhe manovrojnë drejtpërsëdrejti me pajisjet energjetike dhe impiantet, me të cilat kryhet veprimtaria

6.1 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од XELЦ/ plotësohet vetëm me kërkesë për dhënien e licencës për prodhimin e energjisë elektrike nga HCE

назив на XELЦ/ emri i HCE-së

<input type="checkbox"/>	еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e rrymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë
<input type="checkbox"/>	податоци за опрема/ të dhënat e pajisjeve: <ul style="list-style-type: none">– производни единици (агрегати): број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и спремност за управување од диспечерски центар./ njësitë e prodhimit (agregatet): numri i njërive të prodhimit (agregatet), viti i lëshimit në përdorim të agregatit, jetëgjatësia e vlerësuar e agregatit, gatishmëria për funksionin e rregullimit automatik (po/jo) dhe gatishmëria për menaxhim nga një dispeçer qendër,турбина: тип, производител и номинални податоци за турбината/ turbina: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të turbinës,– генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот/ gjeneratori: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të gjeneratorit,– блок трансформатор: тип производител и номинални податоци за трансформаторот/ transformatori i bllokut: tipi i prodhuesit dhe të dhënat nominale të transformatorit
6.2 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од ТЕЦ/ plotësohet vetëm me kërkesë për lëshimin e licencës për prodhimin e energjisë elektrike nga TCE	
<input type="checkbox"/>	назив на ТЕЦ/ emri i TCE-së
<input type="checkbox"/>	еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e rrymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë
<input type="checkbox"/>	податоци за опрема/ të dhënat e pajisjeve: <ul style="list-style-type: none">– производни единици (блокови): број на производни единици (блокови), година на пуштање во работа на блок, проценет животен век на блок, основно гориво, специфична потрошувачка на гориво (GJ/MWh), спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и локација на мерење на електрична енергија за испорака на мрежа/ njësitë e prodhimit (blloqet): numri i njërive të prodhimit (blloqet), viti i vënies në punë të njësisë, jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë, karburanti bazë, konsumi specifik i karburantit (GJ/MWh), gatishmëria për funksionin e rregullimit automatik (po/jo) dhe vendndodhja e matjes së energjisë elektrike për dërgesë në rrjetпарен котел: тип и производител на парен котел и потрошувачка на гориво/ kazan me avull: tipi dhe prodhuesi i kazanit me avull dhe konsumi i karburantit,парна турбина: тип и производител на парна турбина, номинална моќност (MW), број на вртежи (vri/min), притисок на пара (MPa), број на одземања, притисок на кондензација (MPa) и начин на поврзување со генератор/turbinë me avull: tipi dhe prodhuesi i turbinës me avull, fuqia nominale (MW), numri i rrotullimeve (rrrot/min), presioni i avullit (MPa), numri i zbritjeve, presioni i kondensimit (MPa) dhe mënyra e lidhjes me një gjenerator,– генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот/ gjeneratori: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të gjeneratorit,– блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот/ transformatori i bllokut: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të transformatorit
6.3 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од МХЕЦ/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për dhënien e licencës së prodhimit nga HCEV	
<input type="checkbox"/>	назив на МХЕЦ/ emri i HCEV-së
<input type="checkbox"/>	еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e rrymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë
<input type="checkbox"/>	податоци за опрема: број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, тип, производител и номинални податоци за турбината, тип производител и номинални податоци за генераторот, тип производител и номинални податоци за трансформаторот/тë dhënat e pajisjeve: numri i njërive të prodhimit (agregatet), viti i lëshimit në përdorim të agregatit, jetëgjatësia e vlerësuar e agregatit, tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të turbinës, tipi i prodhuesit dhe të dhënat nominale të gjeneratorit, tipi i prodhuesit dhe të dhënat nominale të transformatorit
6.4 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од ВЕЦ/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për dhënien e licencës së prodhimit nga CEE	
<input type="checkbox"/>	назив на ВЕЦ/ emri i CEE
<input type="checkbox"/>	општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици и номинална моќност (MW), зголемување на капацитетот и број на производни единици и номинална моќност (MW), по години/тë dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës, numri i njërive të prodhimit dhe fuqia e vlerësuar (MW), rritja e kapacitetit dhe numri i njërive të prodhimit dhe fuqia e vlerësuar (MW), pas viteve
<input type="checkbox"/>	податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производната единица, проценет животен век на производната единица, тип и производител на турбина, номинална моќност на турбина, висина на кула, односно столб, дијаметар на ротор, број на лопатки, површина која ја зафаќаат лопатките, тип и производител на генератор, номинална моќност на генератор и номинален напон на генератор/тë dhënat e pajisjeve: numri i njërive të prodhimit, viti i vënies në punë të njësisë së prodhimit,

jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë së prodhimit, lloji dhe prodhuesi i turbinës, fuqja e vlerësuar e turbinës, lartësia e kullës, dmth. shtyllës, diametri i rotorit, numri i lopatave, sipërfaqja e zënë nga lopatat, tipi dhe prodhuesi i gjeneratorit, fuqja nominale e gjeneratorit dhe tensioni nominal i gjeneratorit

очекувано производство на електрична енергија/ gjenerimi i pritsëm i energjisë elektrike

6.5 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од ФЕЦ/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për lëshimin e licencës së prodhimit nga CED

назив на ФЕЦ/ emri i CED-it

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век на ФЕЦ/ të dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës dhe jetëgjatësia e vlerësuar e CED-it

податоци за опрема: број на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на батерија и тип, производител и номинални податоци на инвертор/тë dhënat e pajisjes: numri i paneleve fotovoltaike, tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të paneleve fotovoltaike, tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të baterisë dhe tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të inverterit

годишно сончево зрачење на таа локација/ gjezatimit diellor vjetor në atë vend

очекувано производство на електрична енергија/ gjenerimi i pritsëm i energjisë elektrike

6.6 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биомаса/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për dhënien e licencës për prodhim nga një central elektrik termik me biomasë

назив на термоелектроцентрала на биомаса/ emri i TCE-së me biomasë

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e grymës një polare (pajisjet primare) me legjendë

технолошка шема на термоелектроцентрала на биомаса/ skema teknologjike e TCE-së me biomasë

податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес/ të dhëna për ruajtjen dhe furnizimin e karburantit energjetik dhe lëngjeve të tjera të përdorura në procesin teknologjik

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво/тë dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës, numri i njësisë të prodhimit, fuqja nominale e TCE-së, fuqja e disponueshme e TCE-së, fuqja maksimale, sasia e planifikuar e dorëzuar e energjisë elektrike në pragun e TCE-së, konsumi i vet, karburanti bazë dhe konsumi specifik i karburantit

податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за турбина, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип и производител и номинални податоци за трансформаторот/тë dhënat e pajisjeve: numri i njësisë të prodhimit, viti i vënies në punë të njësisë së prodhimit, jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë së prodhimit, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për turbinën, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për gjeneratorin dhe tipin e prodhuesit, dhe të dhënat nominale për transformatorin

податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка/ të dhëna për pajisjet bazë për konsum vetjak

6.7 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биогас/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për dhënien e licencës për prodhim nga një central elektrik termik me biogaz

назив на термоелектроцентрала на биогас/ emri i centralit elektrik termik me biogaz

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e grymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë

технолошка шема на термоелектроцентрала на биогас/ skema teknologjike e centralit elektrik termik me biogaz

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво/тë dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës, numri i njësisë të prodhimit, fuqja nominale e TCE-së, fuqja e disponueshme e TCE-së, fuqja maksimale, sasia e planifikuar e dorëzuar e energjisë elektrike në pragun e TCE-së, konsumi i vet, karburanti bazë dhe konsumi specifik i karburantit

податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за мотор, тип и производител и номинални податоци за

генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот/тë dhënat e pajisjeve: numri i njësisë të prodhimit, viti i vënies në punë të njësisë së prodhimit, jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë së prodhimit, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për motorin, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për gjeneratorin dhe tipin e prodhuesit, dhe të dhënat nominale për transformatorin

податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка/ të dhëna për pajisjet bazë për konsum vetjak

НАПОМЕНА/ВËРЕЈТЈЕ :

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето/Dokumentacioni i nevojshëm nga Regjistri Qrendror, Drejtoria e të Hyrave Publike, Gjykata Themelore dhe Agjencia e Kadastrës së Paluajtshëmive nuk duhet të jetë më i vjetër se 6 muaj nga dita e parashtrimit të kërkesës, me përjashtim të gjendjes rrjedhës jetë më e vjetër se 15 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesësTCE
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал/Dokumenti i dhënë në formë elektronike, i nënshkruar me nënshkrim elektronik dhe i dërguar në formë elektronike, do të konsiderohet si origjinal
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка/Bartësi i licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, i cili tashmë i ka dërguar Komisionit Rregullator të Energjetikës dokumentacionin, kohëzgjatja e të cilit nuk ka skaduar, në procedurën për dhënie/ vazhdimin e licencës mund të thirret në këtë dentacion me vëрејтје
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето или концесијата/јавно приватно партнерство/ data e vlefshmërisë së licencës nuk mund të jetë më e gjatë se data e vlefshmërisë së kontratës për qiramarrje ose пërdorim të tokës ose концесии/partneritetit privat publik

ЗАБЕЛЕШКА/SHËNIM

Датум/Data	M.П.В.В	Овластено лице/I autorizuar (потпис)/(nënshkrimi)
------------	---------	--

Образец БЛ/Formulari KL10.2

 <p>Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut</p>	<p>БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА KËRKESË PËR DHËNIEN LICENCËS SË PËRKONSHME PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE PRODHIM TË ENERGIJËSË ELEKTRIKE</p>	 <p>Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut</p>
<p>1. Податоци за Барателот: Të dhënat e parashtruesit: Назив: Emri: Седиште: Selia: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail):</p> <p>2. Лице за контакт определено од Барателот: Personi për kontakt, i caktuar nga parashtruesi: Име и презиме: Emri dhe mbiemri: Телефон: Telefoni: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail):</p>		<p>Примен печат на Регулаторна комисија за енергетика Vula pranuese e Komisionit Rregullator të Energjetikës</p>
<p>3. Ако друштвото учествува со удел или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството/ Në rast se shoqëria merr pjesë me aksione në shoqëri të tjera, të shënohen shoqëritë dhe pjesëmarrja: _____</p>		
<p>4. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)/ Dokumentacioni i nevojshëm (shënoni dokumentet që i dërgoni në shtojcë të kërkesës)</p> <p><input type="checkbox"/> изјава за веродостојност на податоците и приложената документација/ Deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e dokumentacionit të dërguar</p> <p><input type="checkbox"/> тековна состојба издадена од ЦП на РСМ/ Gjendja rrjedhëse e dhënë nga RQ i RMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> историјат со промени издаден од ЦП на РСМ/ Historiku i ndryshimeve, i dhënë nga RQ i RMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦП на РСМ, ако од содржината на информацијата се утврди дека барателот има негативен финансиски резултат во последната година или е новоформиран, реорганизиран, реструктуриран или трговец поединец, потребно е да достави и финансиски план за реализација на планираниот енергетски објект/Informacione për gjendjen ekonomike dhe financiare të parashtruesit, e dhënë nga RQ i RMV-së, nëse nga përmbajtja e informacionit përcaktohet se parashtruesi ka një rezultat financiar negativ në vitin e fundit ose është një shoqëri tregtare e sapokrijuar ose tregtar individual, është e nevojshme të dorëzojë një plan financiar për realizimin e objektivit të planifikuar energjetik</p> <p><input type="checkbox"/> потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦП на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë falimentimi nga RQ i RMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦП на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë likuidimi nga RQ i RMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> уверение за платени даноци и придонеси од УЈП/ Vërtetim nga DHP për tatimet dhe kontributet e paguara</p>		

потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/Vértetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtresit nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të професионит, veprimtarisë apo detyrës

потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/Vértetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër të autorizuarit/ve nga parashtresi, nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të професионит, veprimtarisë apo detyrës

информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија/Informacione nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtresit nuk është shqiptuar vendim për vepër penale të kryer në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut

имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на кое ја врши дејноста или изјава дека во постапката за издавање на лиценца ќе биде доставен/Fletëpronësi/të nga Agjencia e Kadastrës së Paluajtshëmëve si dëshmi për të drejtën e pronësisë mbi tokën dhe/ose мјетет базë, nëpërmjet të cilave e kryen veprimtarinë ose fletëpronësi nga Agjencia e Kadastrës së Paluajtshëmëve me Kontratën e qirasë, marrëveshjen e Qirasë së shënuar dhe marrëveshja për qiramarrje, dhe/ose marrëveshja për përdorimin e tokës shtetërore dhe/ose мјетете базë, nëpërmjet të cilave e kryen veprimtarinë nëse në procedurën e lëshimit të licencës së përkohshme është parashtuar deklaratë se do të dorëzohet në procedurën e lëshimit të licencës

одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон/ Ieje ndërtimi ose Ieje rindërtimi, ose Ieje ndërtimi shtesë, ose Ieje mbindërtimi, ose aktvendim për realizimin e ndërtimit, përkatësisht instalimi i pajisjeve në rast se për ndërtimin e објектит nuk kërkohet Ieje ndërtimi të lëshuar nga një autoritet koment në përputhje me ligjin

овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Закон/ autorizim për ndërtimin e објекteve energjetike të pranuar nga autoriteti kompetent dhe të publikuara në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me Ligjin

договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон/ marrëveshje koncesioni ose partneritet publiko-privat nëse veprimtaria ushtrohet duke përdorur pasuri natyrore, d.m.th. dëshmi të së drejtës për të përdorur pasuri natyrore në përputhje me ligjin

водостопанска дозвола или согласност за користење на вода од Министерство за животна средина и просторно планирање (за XEЦ и MXEЦ)/ Ieja e ekonomizimit të ujërave, ose pëlqimi për përdorimin e ujit nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor (për CHE dhe CHEV)

основен, изведбен проект, проект на изведена состојба, проект за пренамена/адаптација или идеен проект (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти/projekti базë, i realizimit, projekt i gjendjes së realizuar, ose projekt i përcaktimit/përshatjes (për fazat e duhura në varësi të llojit të објектит energjetik), i përgatitur nga inxhinierë të autorizuar për projekte të tilla

решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа,/ aktvendim për dhënien e pëlqimit për lidhje në rrjetin e transmetimit ose të shpërndarjes së energjisë elektrike

6.1 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од XEЦ/ plotësohet vetëm me kërkesë për dhënien e licencës për prodhimin e energjisë elektrike nga HCE

назив на XEЦ/ emri i HCE-së

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e rrymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë

податоци за опрема/ të dhënat e pajisjeve:

- производни единици (агрегати): број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и спремност за управување од диспечерски центар./ njësitë e prodhimit (agregatet): numri i njërive të prodhimit (agregatet), viti i vënies në punë të agregatit, jetëgjatësia e vlerësuar e agregatit, gatishmëria për funksionin e rregullimit automatik (po/jo) dhe gatishmëria për menaxhim nga një dispeçer qendër,
- турбина: тип, производител и номинални податоци за турбината/ turbina: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të turbinës,
- генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот/ gjeneratori: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të gjeneratorit,
- блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот/ transformatori i bllokut: tipi i prodhuesit dhe të dhënat nominale të transformatorit

6.2 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од TEЦ/ Plotësohet vetëm me kërkesë për lëshimin e licencës për prodhimin e energjisë elektrike nga TCE

назив на TEЦ/ emri i TCE-së

- еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e rrymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë
- податоци за опрема/ të dhënat e pajisjeve:
- производни единици (блокови): број на производни единици (блокови), година на пуштање во работа на блок, проценет животен век на блок, основно гориво, специфична потрошувачка на гориво (GJ/MWh), спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и локација на мерење на електрична енергија за испорака на мрежа,/ njësitë e prodhimit (blloqet): numri i njësisve të prodhimit (blloqet), viti i vënies në punë të njësisë, jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë, karburanti bazë, konsumi specifik i karburantit (GJ/MWh), gatishmëria për funksionin e rregullimit automatik (po/jo) dhe vendndodhja e matjes së energjisë elektrike për dërgesë në rrjet
 - парен котел: тип и производител на парен котел и потрошувачка на гориво/ kazan me avull: tipi dhe prodhuesi i kazanit me avull dhe konsumi i karburantit,
 - парна турбина: тип и производител на парна турбина, номинална моќност (MW), број на вртежи (vrt/min), притисок на пара (MPa), број на одземања, притисок на кондензација (MPa) и начин на поврзување со генератор/turbinë me avull: tipi dhe prodhuesi i turbinës me avull, fuqia nominale (MW), numri i rrotullimeve (rrot/min), presioni i avullit (MPa), numri i zbritjeve, presioni i kondensimit (MPa) dhe mënyra e lidhjes me një gjenerator,
 - генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот/ gjeneratori: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të gjeneratorit,
 - блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот/ transformatori i bllokut: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të transformatorit

6.3 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од МХЕЦ/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për lëshimin e licencës së prodhimit nga HCEV

- назив на МХЕЦ/ emri i HCEV-së
- еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e rrymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë
- податоци за опрема: број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, тип, производител и номинални податоци за турбината, тип производител и номинални податоци за генераторот, тип производител и номинални податоци за трансформаторот/тë dhënat e pajisjeve: numri i njësisve të prodhimit (agregatet), viti i vënies në punë të agregatit, jetëgjatësia e vlerësuar e agregatit, tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të turbinës, tipi i prodhuesit dhe të dhënat nominale të gjeneratorit, tipi i prodhuesit dhe të dhënat nominale të transformatorit

6.4 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од ВЕЦ/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për lëshimin e licencës së prodhimit nga CEE

- emri i CEE
- општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици и номинална моќност (MW), зголемување на капацитетот и број на производни единици и номинална моќност (MW), по години/тë dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës, numri i njësisve të prodhimit dhe fuqia e vlerësuar (MW), ritija e kapacitetit dhe numri i njësisve të prodhimit dhe fuqia e vlerësuar (MW), pas viteve
- податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производната единица, проценет животен век на производната единица, тип и производител на турбина, номинална моќност на турбина, висина на кула, односно столб, дијаметар на ротор, број на лопатки, површина која ја зафаќаат лопатките, тип и производител на генератор, номинална моќност на генератор и номинален напон на генератор/тë dhënat e pajisjeve: numri i njësisve të prodhimit, viti i vënies në punë të njësisë së prodhimit, jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë së prodhimit, lloji dhe prodhuesi i turbinës, fuqia e vlerësuar e turbinës, lartësia e kullës, dmth. shtyllës, diametri i rotorit, numri i lopatave, sipërfaqja e zënë nga lopatat, tipi dhe prodhuesi i gjeneratorit, fuqia nominale e gjeneratorit dhe tensioni nominal i gjeneratorit
- очекувано производство на електрична енергија/ gjenerimi i prithëm i energjisë elektrike

6.5 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од ФЕЦ/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për lëshimin e licencës së prodhimit nga CED

- назив на ФЕЦ/ emri i CED-it
- општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век на ФЕЦ/ të dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës dhe jetëgjatësia e vlerësuar e CED-it
- податоци за опрема: број на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на батерија и тип, производител и номинални податоци на инвертор/тë dhënat e pajisjes: numri i paneleve fotovoltaike, tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të paneleve fotovoltaike, tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të baterisë dhe tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të inverterit
- годишно сончево зрачење на таа локација/ rrezatimit diellor vjetor në atë vend
- очекувано производство на електрична енергија/ gjenerimi i prithëm i energjisë elektrike

6.6 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биомаса/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për dhënie e licencës për prodhim nga një central elektrik termik me biomasë

назив на термоелектроцентрала на биомаса/ emri i TCE-së me biomasë

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e rrymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë

технолошка шема на термоелектроцентрала на биомаса/ skema teknologjike e CET-it me biomasë

податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес/ të dhëna për ruajtjen dhe furnizimin e karburantit energjetik dhe lëngjeve të tjera të përdorura në procesin teknologjik

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво/тë dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës, numri i njësisë të prodhimit, fuqia nominale e TCE-së, fuqia e disponueshme e TCE-së, fuqia maksimale, sasia e planifikuar e dorëzuar e energjisë elektrike në pragun e TCE-së, konsumi i vet, karburanti bazë dhe konsumi specifik i karburantit

податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за турбина, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот/тë dhënat e pajisjeve: numri i njësisë të prodhimit, viti i vënies në punë të njësisë së prodhimit, jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë së prodhimit, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për turbinën, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për gjeneratorin dhe tipin e prodhuesit, dhe të dhënat nominale për transformatorin

податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка/ të dhëna për pajisjet bazë për konsum vetjak

6.7 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биогас/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për lëshimin e licencës për prodhim nga një central elektrik termik me biogaz

назив на термоелектроцентрала на биогас/ emri i centralit elektrik termik me biogaz

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e rrymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë

технолошка шема на термоелектроцентрала на биогас/ skema teknologjike e centralit elektrik termik me biogaz

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво/тë dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës, numri i njësisë të prodhimit, fuqia nominale e TCE-së, fuqia e disponueshme e TCE-së, fuqia maksimale, sasia e planifikuar e dorëzuar e energjisë elektrike në pragun e TCE-së, konsumi i vet, karburanti bazë dhe konsumi specifik i karburantit

податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за мотор, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот/тë dhënat e pajisjeve: numri i njësisë të prodhimit, viti i vënies në punë të njësisë së prodhimit, jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë së prodhimit, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për motorin, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për gjeneratorin dhe tipin e prodhuesit, dhe të dhënat nominale për transformatorin

податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка/ të dhëna për pajisjet bazë për konsum vetjak

НАПОМЕНА/VËREJTJE:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето/Dokumentacioni i nevojshëm nga Regjistri Qendror, Drejtoria e të Hyrave Publike, Gjykata Themelore dhe Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmerive nuk duhet të jetë më i vjetër se 6 muaj nga dita e parashtrimit të kërkesës, me përjashtim të gjendjes rrjedhës jetë më e vjetër se 15 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал/Dokumenti i dhënë në formë elektronike, i nënshkruar me nënshkrim elektronik dhe i dërguar në formë elektronike, do të konsiderohet si original
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка/bartësi i licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, që tashmë ka parashtruar në Komisionin Rregullator të Energjetikës dokumentacion të cilin nuk i ka kaluar kohëzgjatja, në procedurën e lëshimit/vazhdimit të licencës mund të thirret në këtë dokumentacion me vërejtje
- *

ЗАБЕЛЕШКА/VËREJTJE

Датум/Data	M.П/В.В	Овластено лице/l autorizuari (потпис)/(nënshkrimi)
-------------------	---------	--

Образец БЛ/Formulari KL10.3

 <p>Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut</p>	<p>БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА НОСИТЕЛ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА KËRKESË PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE PRODHIM TË ENERGISË ELEKTRIKE PËR BARTËSIN E LICENCËS SË PËRKOHSHME</p>	 <p>Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut</p>
<p>1. Податоци за Барателот: Të dhënat e parashtruesit: Назив: Emri: Седиште: Selia: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail):</p> <p>2. Лице за контакт определено од Барателот: Personi për kontakt, i caktuar nga parashtruesi: Име и презиме: Emri dhe mbiemri: Телефон: Telefoni: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail):</p>		<p>Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика Vula pranuese e Komisionit Rregullator të Energjetikës</p>
<p>3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца Periudha kohore për të cilën kërkohet dhënia/vazhdimi i licencës</p>		<p>Години Vite</p>
<p>4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството/ Në rast se shoqëria merr pjesë me aksione në shoqëri të tjera, të shënohen shoqëritë dhe pjesëmarrja: _____</p>		
<p>5. Евидентен број на привремената лиценца/ Numri i evidentimit të licencës së përkohshme</p>		
<p>6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)/ Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)/ Dokumentacioni i nevojshëm (shënoni dokumentet që i dërgoni në shtojcë të kërkesës)</p> <p><input type="checkbox"/> изјава за веродостојност на податоците и приложената документација/ Deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e dokumentacionit të dërguar</p> <p><input type="checkbox"/> овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации/ Autorizimi për dërgimin e të dhënave dhe deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e informacioneve të dërguara</p> <p><input type="checkbox"/> доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ/ Dëshmi për kompensimin e paguar në vlerë prej 500 euro në kundërvlerë denari sipas kursit të mesëm të BPRMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> тековна состојба издадена од ЦР на РСМ/ Gjendja rrjedhëse e dhënë nga RQ i RMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> историјат со промени издаден од ЦР на РСМ/ Historiku i ndryshimeve, i dhënë nga RQ i RMV-së</p>		

информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ/ Informacione për gjendjen ekonomike dhe financiare të parashtruesit, e dhënë nga RQ i RMV-së

потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë falimentimi nga RQ i RMV-së

потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë likuidimi nga RQ i RMV-së

уверение за платени даноци и придонеси од УЈП/ Vërtetim nga DHP për tatimet dhe kontributet e paguara

потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ Vërtetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtruesit nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës

потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/Vërtetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër të autorizuarit/ve nga parashtruesi, nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës

информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија/ Informacione nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtruesit nuk është shqiptuar vendim për vepër penale të kryer në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut

имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на кое ја врши дејноста, ако во постапката за издавање на привремена лиценца е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за издавање лиценца/ Fletëpronësi/të nga Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmërive si dëshmi për të drejtën e pronësisë mbi tokën dhe/ose mjetet bazë, nëpërmjet të cilave e kryen veprimtarinë ose fletëpronësi nga Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmërive me Kontratën e qirasë, edhe marrëveshja për qiramarrje, dhe/ose marrëveshja për përdorimin e tokës shtetërore dhe/ose asaj të shpronësuar, si dëshmi për të drejtën e përdorimit në të cilën e kryen veprimtarinë, nëse në procedurë të lëshimit të licencës së përkohshme është parashtruar deklaratë se do të dorëzohet në procedurë të lëshimit të licencës

анекс на договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон (за ХЕЦ и МХЕЦ), ако претходно доставените се со изминат рок/анекс i një marrëveshjeje koncesioni ose partneriteti publik privat, nëse veprimtaria kryhet duke përdorur pasuri natyrore, d.m.th. dëshmi të së drejtës për të përdorur pasuri natyrore në përputhje me ligjin (për СЕН dhe СЕВ), nëse dorëzimet e mëparshme janë me afat të skaduar

одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон/ leje për përdorimin e një objekti energjetik, ose raport për inspektimin teknik dhe vënien në përdorim në përputhje me ligjin

проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект/ projekti i gjendjes së realizuar, nëse ka ndryshime gjatë ndërtimit dhe devijon nga projekti bazë

основен проект ако кон барањето за издавање на привремена лиценца е доставен идеен проект/ projekti bazë, nëse me kërkesën për dhënie e licencës së përkohshme është dorëzuar projekt ideor

документ за монтажа на мерна опрема/ dokument për montimin e pajisjeve matëse

решение за согласност за приклучување на електропреносната или дистрибутивната мрежа/ aktvendim për dhënie e pëlqimit për lidhjen në rrjetin e transmetimit ose të shpërndarjes

организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста/struktura organizative e parashtruesit me të dhëna për numrin, arsimin dhe aftësinë profesionale të personave, që drejtojnë објектин energjetik dhe menaxhojnë direkt me pajisjet energjetike, dhe impiantet me të cilat ushtrohet veprimtaria

сертификат за имплементиран стандард МКС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи производители - над 80 MW)/ certifikatë për standardin e zbatuar МКС EN ISO/IEC 27001 për menaxhimin e sigurisë së informacionit (për prodhuesit e mëdhenj - mbi 80 MW)

НАПОМЕНА/VËREJTJE :

* потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето/Dokumentacioni i nevojshëm nga Regjistri Qendror, Drejtoria e të Hyrave Publike, Gjykata Themelore dhe Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmërive nuk duhet të jetë më i vjetër se 6 muaj nga dita e parashtrimit të kërkesës, me përjashtim të gjendjes rrjedhës jetë më e vjetër se 15 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës

- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал/Dokumenti i dhënë në formë elektronike, i nënshkruar me nënshkrim elektronik dhe i dërguar në formë elektronike, do të konsiderohet si origjinal
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка/bartësi i licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, që tashmë ka parashtruar në Komisionin Rregullator të Energjetikës dokumentacion të cilit nuk i ka kaluar kohëzgjatja, në procedurën e lëshimit/vazhdimit të licencës mund të thirret në këtë dokumentacion me vërejtje
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето или концесијата/јавно приватно партнерство/ афати i licencës nuk mund të jetë më i gjatë se afati i kontratës për qiramarrje ose përdorim të tokës ose koncesionit/partneritetit privat publik

ЗАБЕЛЕШКА/ВЕРЕЈТЈЕ

Датум/Data

М.П/В.В

Овластено лице/autorizuari
(потпис)/(nënshkrimi)

Образец БЛ 12

Formular KL 12

 <p>Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut</p>	<p>БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА KËRKESË PËR DHËNIEN/VAZHDIMIN E LICENCËS PËR PUNË PROVE</p>	 <p>Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut</p>
<p>1. Податоци за Барателот: Të dhënat e parashtruesit: Назив: Emri: Седиште: Selia: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail):</p> <p>2. Лице за контакт определено од Барателот: Personi për kontakt, i saktuar nga parashtruesi: Име и презиме: Emri dhe mbiemri: Телефон: Telefoni: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail):</p>	<p>Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика Vula pranuese e Komisionit Rregullator të Energjetikës</p>	
<p>3. Евидентен број на привремената лиценца/ Numri i evidentimit të licencës së përkohshme</p>		
<p>3. Енергетска дејност за која се бара издавање/продолжување на лиценца за пробна работа/Vepimtaria energjetike për të cilën kërkohet dhënia/vazhdimi i licencës për punë prove</p> <p><input type="checkbox"/> производство на електрична енергија/prodhimi i energjisë elektrike</p> <p><input type="checkbox"/> регулирано производство на топлинска енергија/prodhim i rregulluar i energjisë termike</p> <p><input type="checkbox"/> производство на топлинска енергија/prodhimi energjisë termike</p> <p><input type="checkbox"/> комбинирано производство на електрична и топлинска енергија/ prodhim i kombinuar i energjisë elektrike dhe termike</p>		
<p>1. ИЗДАВАЊЕ (се пополнува ако барањето е за издавање)/DHËNIE (plotësohet nëse kërkesa është për lëshim)</p>		
<p>1.1. Временски период за кој се бара издавање на лиценца/ Periudha kohore për të cilën kërkohet dhënia e licencës</p>		<p><small>Digitally signed by Marko Bislimoski Date: 2024.11.25 11:32:01 +01:00</small></p>
<p>1.2. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)/ Dokumentacioni i nevojshëm (shënoni dokumentet që i dërgoni në shtojcë të kërkesës)</p> <p><input type="checkbox"/> изјава за веродостојност на податоците и приложената документација/Deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e dokumentacionit të dërguar</p> <p><input type="checkbox"/> овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации/ Autorizimi për dërgimin e të dhënave dhe deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe të informacioneve të dërguara</p> <p><input type="checkbox"/> доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБPCM/ Dëshmi për kompensimin e paguar në vlerë prej 500 euro në kundërvlerë denari sipas kursit të mesëm të BPRMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> тековна состојба издадена од ЦП на PCM/ Gjendja rrjedhëse e dhënë nga RQ i RMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> историјат со промени издаден од ЦП на PCM/ Historiku i ndryshimeve, i dhënë nga RQ i RMV-së</p>		

<input type="checkbox"/> информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ/ Informacione për gjendjen ekonomike dhe financiare të parashtruesit, e dhënë nga RQ i RMV-së	
<input type="checkbox"/> потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë falimentimi nga RQ i RMV-së	
<input type="checkbox"/> потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë likuidimi nga RQ i RMV-së	
<input type="checkbox"/> уверение за платени даноци и придонеси од УЈП/ Vërtetim nga DHP për tatimet dhe kontributet e paguara	
<input type="checkbox"/> потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ Vërtetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtruesit nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të професионит, veprimtarisë apo detyrës	
<input type="checkbox"/> потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/Vërtetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër të autorizuarit/ve nga parashtruesi, nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të професионит, veprimtarisë apo detyrës	
<input type="checkbox"/> информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија/ Informacion nga RQ i RMV-së ose certifikatë nga Gjykata Themelore se kundër parashtruesit nuk është shqiptuar vendim për vepër penale të kryer në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut	
<input type="checkbox"/> изјава од инвеститорот заверена од нотар со која се потврдува дека опремата инсталирана во енергетскиот објект може да почне со испитување и дека за време на важноста на лиценцата за пробна работа инвеститорот е целосно одговорен за сите евентуални проблеми кои можат да настанат кон операторите на соодветните енергетски системи и/или кон трети лица приклучени кон енергетските системи за време на испитувањето на енергетскиот објект за кој се издава лиценцата за пробна работа/një deklaratë nga investitori e vërtetuar nga një noter, që konfirmon se pajisjet e instaluar në објектин e energjisë mund të fillojnë me ekzaminim, dhe se gjatë vlefshmërisë së licencës së punës provë, investitori është plotësisht përgjegjës për çdo problem të mundshëm që mund të lindin te операторët e sistemeve përkatëse енергетике dhe/ose për palët e тreta të lidhura me системет енергетике gjatë testimit të објектит енергетик, për të cilin është dhënë licenca e punës provë	
<input type="checkbox"/> извештај од извршен прв технички преглед на техничката опрема од независно правно лице,/ raport nga kontrolli i parë teknik i kryer i pajisjes teknike nga personi i paguar juridik	
<input type="checkbox"/> решение за ставање во употреба на техничката опрема, издадено од Државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални сировини/ aktvendim për lëshimin në пërdorim të pajisjes teknike, të dhënë nga Inspektorati Shtetëror i Energjetikës, i Minerave dhe i Burimeve Minerale	
<input type="checkbox"/> анекс на договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон (за ХЕЦ и МХЕЦ), ако претходно доставените во постапката за издавање на привремена лиценца и се со изминат рок/ shtojcë e kontratës së koncesionit ose partneritet publiko-privat, nëse veprimtaria ushtrohet me пërdorimin e pasurisë natyrore, përkatësisht дëshmi të së drejtës së пërdorimit të pasurisë natyrore në përputhje me ligjin (për CHE dhe CHEV, nëse paraprakisht të дërguarat në procedurën për dhënie e licencës së përkohshme janë me afat të skaduar	
<input type="checkbox"/> решение за согласност за приклучување на електропреносната или дистрибутивната мрежа/ aktvendim pëlqimi për lidhjen në rrjetin e transmetimit ose të shpërndarjes	
НАПОМЕНА:	
* потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи и Основен суд не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето/Dokumentacioni i nevojshëm nga Regjistri Qendror, Drejtoria e të Hyrave Publike, Gjykata Themelore dhe Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmërive nuk duhet të jetë më i vjetër se 6 muaj nga dita e parashtrimit të kërkesës, me përjashtim të gjendjes rrjedhësitë nga dita e parashtrimit të kërkesës	
* документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал/Dokumenti i dhënë në formë elektronike, i nënshkruar me nënshkrim elektronik dhe i дërguar në formë elektronike, do të konsiderohet si origjinal	
* носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка/Bartësi i licencës për kryerjen e veprimtarisë енергетике, i cili tashmë i ka дërguar Komisionit Rregullator të Energjetikës dokumentacionin, kohëzgjatja e të cilit nuk ka skaduar, në procedurën për dhënie/ vazhdimin e licencës mund të thirret në këtë dentacion me vëрејје	
* датумот на важење на лиценцата за пробна работа не може да биде подолг од девет месеци, со можност за продолжување/afati i licencës për punë prove nuk mund të jetë më e gjatë se nëntë muaj, me mundësi vazhdimi	
2. ПРОДОЛЖУВАЊЕ (се пополнува ако барањето е за продолжување)/VAZHDIM (plotësohet nëse kërkesa është për vazhdim)	
2.1. Времени период за кој се бара продолжување на лиценцата за пробна работа/ Periudha kohore për të cilën kërkohet vazhdimi i licencës së punës provë	

2.2 Кратко образложение на причината за продолжување на лиценцата за пробна работа/ Sqarim i shkurtë për arsyeën e vazhdimit të licencës për punës provë

ЗАБЕЛЕШКА/SHËNIM _____

Датум/Data	М.П./V.V	Овластено лице/autorizuari (потпис)/(nënshkrimi)
------------	----------	---

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënparagrafi 3 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19, 236/22, 134/24 dhe 147/24), Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturina Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 21 nëntor 2024, solli këtë

R R E G U L L O R E
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES SË LICENCAVE

Neni 1

(1) Në Rregulloren e Licencave („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21) në Shtojcën 1 bëhen ndryshet dhe plotësimet në vijim:

- Në Pjesën 10, Nënseksioni 10.1, pika 9) ndryshohet si vijon: “9) aktvendim për miratimin e lidhjes në rrjetin e transmetimit dhe të shpërndarjes së energjisë elektrike”.

Në Nënseksionin 10.2, pas pikës 6) shtohet pika e re 7) si vijon: “7) aktvendim për miratimin e lidhjes në rrjetin e transmetimit dhe të shpërndarjes së energjisë elektrike.”. Pika 7) bëhet pika 8).

Në Nënseksionin 10.3, pika 7) ndryshohet si vijon: “aktvendim për miratimin e lidhjes në rrjetin e transmetimit dhe të shpërndarjes së energjisë elektrike, nëse ka ndryshime gjatë ndërtimit dhe devijon nga projekti kryesor”

- Në Pjesën 12, pika 1) fshihet.

Pas pikës 2), e cila bëhet pika 1), shtohen dy pika të reja 2) dhe 3), si vijon:

“2) raporti nga kontrolli i parë teknik i kryer i pajisjes teknike nga personi i pavarur juridik,

3) aktvendimi për lëshimin në përdorim të pajisjes teknike, nga Inspektorati Shtetëror i Enegetikës, i Minierave dhe i Burimeve Minerale.”

Pika 5) ndryshohet si vijon: “aktvendim për miratimin e lidhjes në rrjetin e transmetimit dhe të shpërndarjes së energjisë elektrike dhe/ose në rrjetin e shpërndarjes së energjisë termike, nëse ka ndryshime gjatë ndërtimit dhe devijon nga projekti kryesor”.

(2) Në Shtojcën 2, formularët 10.1, KL 10.2, KL 10.3 dhe KL 12 zëvendësohen me formularë të rinj KL 10.1, KL 10.2, KL 10.3 dhe KL 12, të cilët janë të dhënë në Shtojcë dhe janë pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.

Neni 2

(1) Kjo rregullore hyn në fuqi një ditë pas ditës së publikimit të saj në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

Nr. 01-2054/1
21 nëntor 2024
Shkup

Komisioni Rregullator i Energjetikës,
Shërbimeve të Ujit dhe të Shërbimeve të
Menaxhimit me Mbeturinat Komunale
të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetar,
Марко Бислимоски, d.v.

Shtojcë: Formulari KL 10.1, KL 10.2, KL 10.3 dhe KL 12

Образец БЛ 10.1

Formular KL 10.1

 <p>Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut</p>	<p>БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА KËRKESË PËR DHËNIEN/VAZHDIMIN E LICENCËS PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE PRODHIM TË ENERJISË ELEKTRIKE</p>	 <p>Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut</p>
<p>1. Податоци за Барателот: Të dhënat e parashtruesit: Назив: Emri: Седиште: Selia: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail):</p> <p>2. Лице за контакт определено од Барателот: Personi për kontakt, i caktuar nga parashtruesi: Име и презиме: Emri dhe mbiemri: Телефон: Telefoni: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail):</p>	<p>Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика Vula pranuese e Komisionit Rregullator të Energjetikës</p>	
<p>3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца/ Periudha kohore për të cilën kërkohet dhënia/vazhdimi i licencës</p>	<p>Години/Vjet</p>	
<p>4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството/ Në rast se shoqëria merr pjesë me aksione në shoqëri të tjera, të shënohen shoqëritë dhe pjesëmarrja: _____</p>		
<p>5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)/ Numri i evidentimit të licencës (plotësohet vetëm gjatë dorëzimit të kërkesës për vazhdim)</p>		
<p>6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)/ Dokumentacioni i nevojshëm (shënoni dokumentet që i dërgoni në shtojcë të kërkesës)</p> <p style="text-align: right;"><small>Digitally signed by Marko Bislimoski Date: 2024.11.25 11:29:11 +01:00</small></p> <p><input type="checkbox"/> изјава за веродостојност на податоците и приложената документација/ Deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e dokumentacionit të dërguar</p> <p><input type="checkbox"/> овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации/ Autorizimi për dërgimin e të dhënave dhe deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe të informacioneve të dërguara</p> <p><input type="checkbox"/> доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ/ Dëshmi për kompensimin e paguar në vlerë prej 500 euro në kundërvlerë denari sipas kursit të mesëm të BPRMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> тековна состојба издадена од ЦР на РСМ/ Gjendja rrjedhëse e dhënë nga RQ i RMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> историјат со промени издаден од ЦР на РСМ/ Historiku i ndryshimeve, i dhënë nga RQ i RMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ/ Informacione për gjendjen ekonomike dhe financiare të parashtruesit, e dhënë nga RQ i RMV-së</p>		

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e grymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë

податоци за опрема/ të dhënat e pajisjeve:

- производни единици (агрегати): број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и спремност за управување од диспечерски центар, / njësitë e prodhimit (agregatet): numri i njërive të prodhimit (agregatet), viti i lëshimit në përdorim të agregatit, jetëgjatësia e vlerësuar e agregatit, gatishmëria për funksionin e rregullimit automatik (po/jo) dhe gatishmëria për menaxhim nga një dspecer qendër,
турбина: тип, производител и номинални податоци за турбината/ turbina: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të turbinës,
- генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот/ gjeneratori: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të gjeneratorit,
- блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот/ transformatori i bllokut: tipi i prodhuesit dhe të dhënat nominale të transformatorit

6.2 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од ТЕЦ/ plotësohet vetëm me kërkesë për lëshimin e licencës për prodhimin e energjisë elektrike nga TCE

назив на ТЕЦ/ emri i TCE-së

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e grymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë

податоци за опрема/ të dhënat e pajisjeve:

- производни единици (блокови): број на производни единици (блокови), година на пуштање во работа на блок, проценет животен век на блок, основно гориво, специфична потрошувачка на гориво (GJ/MWh), спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и локација на мерење на електрична енергија за испорака на мрежа/ njësitë e prodhimit (bloqet): numri i njërive të prodhimit (bloqet), viti i vënies në punë të njësisë, jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë, karburanti bazë, konsumi specifik i karburantit (GJ/MWh), gatishmëria për funksionin e rregullimit automatik (po/jo) dhe vendndodhja e matjes së energjisë elektrike për dërgesë në rrjet
парен котел: тип и производител на парен котел и потрошувачка на гориво/ kazan me avull: tipi dhe prodhuesi i kazanit me avull dhe konsumi i karburantit,
парна турбина: тип и производител на парна турбина, номинална моќност (MW), број на вртежи (vrt/min), притисок на пара (MPa), број на одземања, притисок на кондензација (MPa) и начин на поврзување со генератор/turbinë me avull: tipi dhe prodhuesi i turbinës me avull, fuqia nominale (MW), numri i rrotullimeve (rrot/min), presioni i avullit (MPa), numri i zbritjeve, presioni i kondensimit (MPa) dhe mënyra e lidhjes me një gjenerator,
- генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот/ gjeneratori: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të gjeneratorit,
- блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот/ transformatori i bllokut: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të transformatorit

6.3 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од МХЕЦ/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për dhënien e licencës së prodhimit nga HCEV

назив на МХЕЦ/ emri i HCEV-së

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e grymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë

податоци за опрема: број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, тип, производител и номинални податоци за турбината, тип, производител и номинални податоци за генераторот, тип, производител и номинални податоци за трансформаторот/тë dhënat e pajisjeve: numri i njërive të prodhimit (agregatet), viti i lëshimit në përdorim të agregatit, jetëgjatësia e vlerësuar e agregatit, tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të turbinës, tipi i prodhuesit dhe të dhënat nominale të gjeneratorit, tipi i prodhuesit dhe të dhënat nominale të transformatorit

6.4 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од БЕЦ/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për dhënien e licencës së prodhimit nga CEE

назив на БЕЦ/ emri i CEE

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици и номинална моќност (MW), зголемување на капацитетот и број на производни единици и номинална моќност (MW), по години/тë dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës, numri i njërive të prodhimit dhe fuqia e vlerësuar (MW), ritja e kapacitetit dhe numri i njërive të prodhimit dhe fuqia e vlerësuar (MW), pas viteve

податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производната единица, проценет животен век на производната единица, тип и производител на турбина, номинална моќност на турбина, висина на кула, односно столб, дијаметар на ротор, број на лопатки, површина која ја зафаќаат лопатките, тип и производител на генератор, номинална моќност на генератор и номинален напон на генератор/тë dhënat e pajisjeve: numri i njërive të prodhimit, viti i vënies në punë të njësisë së prodhimit,

jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë së prodhimit, lloji dhe prodhuesi i turbinës, fuqja e vlerësuar e turbinës, lartësia e kullës, dmth. shtyllës, diametri i rotorit, numri i lopatave, sipërfaqja e zënë nga lopatat, tipi dhe prodhuesi i gjeneratorit, fuqja nominale e gjeneratorit dhe tensioni nominal i gjeneratorit

очекувано производство на електрична енергија/ gjenerimi i prитshëm i energjisë elektrike

6.5 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од ФЕЦ/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për lëshimin e licencës së prodhimit nga CED

назив на ФЕЦ/ emri i CED-it

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век на ФЕЦ/ të dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës dhe jetëgjatësia e vlerësuar e CED-it

податоци за опрема: број на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на батерија и тип, производител и номинални податоци на инвертор/тë dhënat e pajisjes: numri i paneleve fotovoltaike, tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të paneleve fotovoltaike, tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të baterisë dhe tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të inverterit

годишно сончево зрачење на таа локација/ rrezatimit diellor vjetor në atë vend

очекувано производство на електрична енергија/ gjenerimi i prитshëm i energjisë elektrike

6.6 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биомаса/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për dhënien e licencës për prodhim nga një central elektrik termik me biomasë

назив на термоелектроцентрала на биомаса/ emri i TCE-së me biomasë

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e rrymës një polare (pajisjet primare) me legjendë

технолошка шема на термоелектроцентрала на биомаса/ skema teknologjike e TCE-së me biomasë

податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес/ të dhëna për ruajtjen dhe furnizimin e karburantit energjetik dhe lëngjeve të tjera të përdorura në procesin teknologjik

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво/тë dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës, numri i njësisve të prodhimit, fuqja nominale e TCE-së, fuqja e disponueshme e TCE-së, fuqja maksimale, sasia e planifikuar e dorëzuar e energjisë elektrike në pragun e TCE-së, konsumi i vet, karburanti bazë dhe konsumi specifik i karburantit

податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за турбина, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип и производител и номинални податоци за трансформаторот/тë dhënat e pajisjeve: numri i njësisve të prodhimit, viti i vënies në punë të njësisë së prodhimit, jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë së prodhimit, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për turbinën, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për gjeneratorin dhe tipin e prodhuesit, dhe të dhënat nominale për transformatorin

податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка/ të dhëna për pajisjet bazë për konsum vetjak

6.7 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биогас/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për dhënien e licencës për prodhim nga një central elektrik termik me biogaz

назив на термоелектроцентрала на биогас/ emri i centralit elektrik termik me biogaz

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e rrymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë

технолошка шема на термоелектроцентрала на биогас/ skema teknologjike e centralit elektrik termik me biogaz

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво/тë dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës, numri i njësisve të prodhimit, fuqja nominale e TCE-së, fuqja e disponueshme e TCE-së, fuqja maksimale, sasia e planifikuar e dorëzuar e energjisë elektrike në pragun e TCE-së, konsumi i vet, karburanti bazë dhe konsumi specifik i karburantit

податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за мотор, тип и производител и номинални податоци за

генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот/тë dhënat e pajisjeve: numri i njësisë të prodhimit, viti i vënies në punë të njësisë së prodhimit, jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë së prodhimit, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për motorin, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për gjeneratorin dhe tipin e prodhuesit, dhe të dhënat nominale për transformatorin

податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка/ të dhëna për pajisjet bazë për konsum vetjak

НАПОМЕНА/ВËРЕЈТЈЕ :

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето/Dokumentacioni i nevojshëm nga Regjistri Qendror, Drejtoria e të Hyrave Publike, Gjykata Themelore dhe Agjencia e Kadastrës së Paluajtshëmive nuk duhet të jetë më i vjetër se 6 muaj nga dita e parashtrimit të kërkesës, me përjashtim të gjendjes rrjedhës jetë më e vjetër se 15 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës TCE
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал/Dokumenti i dhënë në formë elektronike, i nënshkruar me nënshkrim elektronik dhe i dërguar në formë elektronike, do të konsiderohet si original
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка/Bartësi i licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, i cili tashmë i ka dërguar Komisionit Rregullator të Energjetikës dokumentacionin, kohëzgjatja e të cilit nuk ka skaduar, në procedurën për dhënie/ vazhdimin e licencës mund të thirret në këtë dentacion me vëрејтје
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето или концесијата/јавно приватно партнерство/ data e vlefshmërisë së licencës nuk mund të jetë më e gjatë se data e vlefshmërisë së kontratës për qiramarrje ose пërdorim të tokës ose концесии/partneritetit privat publik

ЗАБЕЛЕШКА/SHËNIM

Датум/Data	M.П.В.В	Овластено лице/I autorizuar (потпис)/(nënshkrimi)
------------	---------	--

Образец БЛ/Formulari KL10.2

 <p>Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut</p>	<p>БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА KËRKESË PËR DHËNIEN LICENCËS SË PËRKONSHME PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE PRODHIM TË ENERGISË ELEKTRIKE</p>	 <p>Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut</p>
<p>1. Податоци за Барателот: Të dhënat e parashtruesit: Назив: Emri: Седиште: Selia: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail):</p> <p>2. Лице за контакт определено од Барателот: Personi për kontakt, i caktuar nga parashtruesi: Име и презиме: Emri dhe mbiemri: Телефон: Telefoni: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail):</p>		<p>Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика Vula pranuese e Komisionit Rregullator të Energjetikës</p>
<p>3. Ако друштвото учествува со удел или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството/ Në rast se shoqëria merr pjesë me aksione në shoqëri të tjera, të shënohen shoqëritë dhe pjesëmarrja: _____</p>		
<p>4. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)/ Dokumentacioni i nevojshëm (shënoni dokumentet që i dërgoni në shtojcë të kërkesës)</p> <p><input type="checkbox"/> изјава за веродостојност на податоците и приложената документација/ Deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e dokumentacionit të dërguar</p> <p><input type="checkbox"/> тековна состојба издадена од ЦР на РСМ/ Gjendja rrjedhëse e dhënë nga RQ i RMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> историјат со промени издаден од ЦР на РСМ/ Historiku i ndryshimeve, i dhënë nga RQ i RMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ, ако од содржината на информацијата се утврди дека барателот има негативен финансиски резултат во последната година или е новоформирано правно лице (трговец поединец, потребно е да достави и финансиски план за реализација на планираниот енергетски објект/Informacione për gjendjen ekonomike dhe financiare të parashtruesit, e dhënë nga RQ i RMV-së, nëse nga përmbajtja e informacionit përcaktohet se parashtruesi ka një rezultat financiar negativ në vitin e fundit ose është një shoqëri tregtare e sapokrijuar ose tregtar individual, është e nevojshme të dorëzojë një plan financiar për realizimin e objektivit të planifikuar energjetik</p> <p><input type="checkbox"/> потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë falimentimi nga RQ i RMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë likuidimi nga RQ i RMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> уверение за платени даноци и придонеси од УЈП/ Vërtetim nga DHP për tatimet dhe kontributet e paguara</p>		

потврда од ЦР на РСМ или увереније од Основен суд дека против барањето не е издана провизорска санкциона забрана за

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e rrymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë

податоци за опрема/ të dhënat e pajisjeve:

- производни единици (блокови): број на производни единици (блокови), година на пуштање во работа на блок, проценет животен век на блок, основно гориво, специфична потрошувачка на гориво (GJ/MWh), спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и локација на мерење на електрична енергија за испорака на мрежа,/ njësitë e prodhimit (blloqet): numri i njësisve të prodhimit (blloqet), viti i vënies në punë të njësisë, jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë, karburanti bazë, konsumi specifik i karburantit (GJ/MWh), gatishmëria për funksionin e rregullimit automatik (po/jo) dhe vendndodhja e matjes së energjisë elektrike për dërgesë në rrjet
- парен котел: тип и производител на парен котел и потрошувачка на гориво/ kazan me avull: tipi dhe prodhuesi i kazanit me avull dhe konsumi i karburantit,
- парна турбина: тип и производител на парна турбина, номинална моќност (MW), број на вртежи (vrt/min), притисок на пара (MPa), број на одземања, притисок на кондензација (MPa) и начин на поврзување со генератор/turbinë me avull: tipi dhe prodhuesi i turbinës me avull, fuqia nominale (MW), numri i rrotullimeve (rrot/min), presioni i avullit (MPa), numri i zbritjeve, presioni i kondensimit (MPa) dhe mënyra e lidhjes me një gjenerator,
- генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот/ gjeneratori: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të gjeneratorit,
- блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот/ transformatori i bllokut: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të transformatorit

6.3 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од МХЕЦ/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për lëshimin e licencës së prodhimit nga HCEV

назив на МХЕЦ/ emri i HCEV-së

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e rrymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë

податоци за опрема: број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, тип, производител и номинални податоци за турбината, тип производител и номинални податоци за генераторот, тип производител и номинални податоци за трансформаторот/тë dhënat e pajisjeve: numri i njësisve të prodhimit (agregatet), viti i vënies në punë të agregatit, jetëgjatësia e vlerësuar e agregatit, tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të turbinës, tipi i prodhuesit dhe të dhënat nominale të gjeneratorit, tipi i prodhuesit dhe të dhënat nominale të transformatorit

6.4 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од ВЕЦ/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për lëshimin e licencës së prodhimit nga CEE

emri i CEE

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици и номинална моќност (MW), зголемување на капацитетот и број на производни единици и номинална моќност (MW), по години/тë dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës, numri i njësisve të prodhimit dhe fuqia e vlerësuar (MW), ritija e kapacitetit dhe numri i njësisve të prodhimit dhe fuqia e vlerësuar (MW), pas viteve

податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производната единица, проценет животен век на производната единица, тип и производител на турбина, номинална моќност на турбина, висина на кула, односно столб, дијаметар на ротор, број на лопатки, површина која ја зафаќаат лопатките, тип и производител на генератор, номинална моќност на генератор и номинален напон на генератор/тë dhënat e pajisjeve: numri i njësisve të prodhimit, viti i vënies në punë të njësisë së prodhimit, jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë së prodhimit, lloji dhe prodhuesi i turbinës, fuqia e vlerësuar e turbinës, lartësia e kullës, dmth. shtyllës, diametri i rotorit, numri i lopatave, sipërfaqja e zënë nga lopatat, tipi dhe prodhuesi i gjeneratorit, fuqia nominale e gjeneratorit dhe tensioni nominal i gjeneratorit

очекувано производство на електрична енергија/ gjenerimi i pritshëm i energjisë elektrike

6.5 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од ФЕЦ/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për lëshimin e licencës së prodhimit nga CED

назив на ФЕЦ/ emri i CED-it

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век на ФЕЦ/ të dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës dhe jetëgjatësia e vlerësuar e CED-it

податоци за опрема: број на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на батерија и тип, производител и номинални податоци на инвертор/тë dhënat e pajisjes: numri i paneleve fotovoltaike, tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të paneleve fotovoltaike, tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të baterisë dhe tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të inverterit

годишно сончево зрачење на таа локација/ rrezatimit diellor vjetor në atë vend

очекувано производство на електрична енергија/ gjenerimi i pritshëm i energjisë elektrike

<p>6.6 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биомаса/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për dhënie e licencës për prodhim nga një central elektrik termik me biomasë</p> <p><input type="checkbox"/> назив на термоелектроцентрала на биомаса/ emri i TCE-së me biomasë</p> <p><input type="checkbox"/> еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e rrymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë</p> <p><input type="checkbox"/> технолошка шема на термоелектроцентрала на биомаса/ skema teknologjike e CET-it me biomasë</p> <p><input type="checkbox"/> податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес/ të dhëna për ruajtjen dhe furnizimin e karburantit energjetik dhe lëngjeve të tjera të përdorura në procesin teknologjik</p> <p><input type="checkbox"/> општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво/тë dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës, numri i njërive të prodhimit, fuqia nominale e TCE-së, fuqia e disponueshme e TCE-së, fuqia maksimale, sasia e planifikuar e dorëzuar e energjisë elektrike në pragun e TCE-së, konsumi i vet, karburanti bazë dhe konsumi specifik i karburantit</p> <p><input type="checkbox"/> податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за турбина, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот/тë dhënat e pajisjeve: numri i njërive të prodhimit, viti i vënies në punë të njësisë së prodhimit, jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë së prodhimit, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për turbinën, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për gjeneratorin dhe tipin e prodhuesit, dhe të dhënat nominale për transformatorin</p> <p><input type="checkbox"/> податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка/ të dhëna për pajisjet bazë për konsum vetjak</p> <p>6.7 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биогаз/ do të plotësohet vetëm me kërkesë për lëshimin e licencës për prodhim nga një central elektrik termik me biogaz</p> <p><input type="checkbox"/> назив на термоелектроцентрала на биогаз/ emri i centralit elektrik termik me biogaz</p> <p><input type="checkbox"/> еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e rrymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë</p> <p><input type="checkbox"/> технолошка шема на термоелектроцентрала на биогаз/ skema teknologjike e centralit elektrik termik me biogaz</p> <p><input type="checkbox"/> општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво/тë dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës, numri i njërive të prodhimit, fuqia nominale e TCE-së, fuqia e disponueshme e TCE-së, fuqia maksimale, sasia e planifikuar e dorëzuar e energjisë elektrike në pragun e TCE-së, konsumi i vet, karburanti bazë dhe konsumi specifik i karburantit</p> <p><input type="checkbox"/> податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за мотор, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот/тë dhënat e pajisjeve: numri i njërive të prodhimit, viti i vënies në punë të njësisë së prodhimit, jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë së prodhimit, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për motorin, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për gjeneratorin dhe tipin e prodhuesit, dhe të dhënat nominale për transformatorin</p> <p><input type="checkbox"/> податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка/ të dhëna për pajisjet bazë për konsum vetjak</p> <p>НАПОМЕНА/VËREJTJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето/Dokumentacioni i nevojshëm nga Regjistri Qendror, Drejtoria e të Hyrave Publike, Gjykata Themelore dhe Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmeve nuk duhet të jetë më i vjetër se 6 muaj nga dita e parashtrimit të kërkesës, me përjashtim të gjendjes rjedhës jetë më e vjetër se 15 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал/Dokumenti i dhënë në formë elektronike, i nënshkruar me nënshkrim elektronik dhe i dërguar në formë elektronike, do të konsiderohet si origjinal * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка/bartësi i licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, që tashmë ka parashtruar në Komisionin Rregullator të Energjetikës dokumentacion të cilin nuk i ka kaluar kohëzgjatja, në procedurën e lëshimit/vazhdimit të licencës mund të thirret në këtë dokumentacion me vërejtje <p>* </p> <p>ЗАБЕЛЕШКА/VËREJTJE</p> <p>_____</p>		
<p>Датум/Data</p>	<p>М.П./V</p>	<p>Овластено лице/ I autorizuar i (потпис)/(nënshkrimi)</p>

Образец БЛ/Formulari KL10.3

 <p>Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut</p>	<p>БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА НОСИТЕЛ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА KËRKESË PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE PRODHIM TË ENERGISË ELEKTRIKE PËR BARTËSIN E LICENCËS SË PËRKONSHME</p>	 <p>Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut</p>
<p>1. Податоци за Барателот: Të dhënat e parashtruesit: Назив: Emri: Седиште: Selia: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail):</p> <p>2. Лице за контакт определено од Барателот: Personi për kontakt, i saktuar nga parashtruesi: Име и презиме: Emri dhe mbiemri: Телефон: Telefoni: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail):</p>		<p>Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика Vula pranuese e Komisionit Rregullator të Energjetikës</p>
<p>3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца Periudha kohore për të cilën kërkohet dhënia/vazhdimi i licencës</p>		<p>Години Vite</p>
<p>4. Ако друштвото учествува со удел или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството/ Në rast se shoqëria merr pjesë me aksione në shoqëri të tjera, të shënohen shoqëritë dhe pjesëmarrja: _____</p>		
<p>5. Евидентен број на привремената лиценца/ Numri i evidentimit të licencës së përkohshme</p>		
<p>6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)/ Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)/ Dokumentacioni i nevojshëm (shënoni dokumentet që i dërgoni në shtojcë të kërkesës)</p> <p><input type="checkbox"/> изјава за веродостојност на податоците и приложената документација/ Deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e dokumentacionit të dërguar</p> <p><input type="checkbox"/> овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации/ Autorizimi për dërgimin e të dhënave dhe deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e informacioneve të dërguara</p> <p><input type="checkbox"/> доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ/ Dëshmi për kompensimin e paguar në vlerë prej 500 euro në kundërvlerë denari sipas kursit të mesëm të BPRMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> тековна состојба издадена од ЦП на РСМ/ Gjendja rrjedhëse e dhënë nga RQ i RMV-së</p> <p><input type="checkbox"/> историјат со промени издаден од ЦП на РСМ/ Historiku i ndryshimeve, i dhënë nga RQ i RMV-së</p>		


<input type="checkbox"/>	информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ/ Informacione për gjendjen ekonomike dhe financiare të parashtruesit, e dhënë nga RQ i RMV-së
<input type="checkbox"/>	потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë falimentimi nga RQ i RMV-së
<input type="checkbox"/>	потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë likuidimi nga RQ i RMV-së
<input type="checkbox"/>	уверение за платени даноци и придонеси од УЈП/ Vërtetim nga DHP për tatimet dhe kontributet e paguara
<input type="checkbox"/>	потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ Vërtetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtruesit nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të професионit, veprimtarisë apo detyrës
<input type="checkbox"/>	потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/Vërtetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër të autorizuarit/ve nga parashtruesi, nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të професионit, veprimtarisë apo detyrës
<input type="checkbox"/>	информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија/ Informacione nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtruesit nuk është shqiptuar vendim për vepër penale të kryer në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut
<input type="checkbox"/>	имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на кое ја врши дејноста, ако во постапката за издавање на привремена лиценца е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за издавање лиценца/ Fletëpronësi/të nga Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmërive si dëshmi për të drejtën e pronësisë mbi tokën dhe/ose mjetet bazë, nëpërmjet të cilave e kryen veprimtarinë ose fletëpronësi nga Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmërive me Kontratën e qirasë, edhe marrëveshja për qiramarrje, dhe/ose marrëveshja për пërdоримin e токës shtetërore dhe/ose asaj të shpronësuar, si dëshmi për të drejtën e пëрдоримит në të cilën e kryen veprimtarinë, nëse në procedurë të lëshimit të licencës së përkohshme është parashtruar deklaratë se do të dorëzohet në procedurë të lëshimit të licencës
<input type="checkbox"/>	анекс на договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон (за ХЕЦ и МХЕЦ), ако претходно доставените се со изменат рок/анекси i një marrëveshjeje koncesioni ose partneriteti publik privat, nëse veprimtaria kryhet duke пëрдорur pasuri natyrore, d.m.th. dëshmi të së drejtës për të пëрдорur pasuri natyrore në пëрputhje me ligjin (пër СЕН dhe СЕВ), nëse dorëzimet e mëparshme janë me afat të skaduar
<input type="checkbox"/>	одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон/ leje për пëрдоримin e një objekti energjetik, ose raport për inspektimin teknik dhe vënien në пëрдорim në пëрputhje me ligjin
<input type="checkbox"/>	проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект/ projekti i gjendjes së realizuar, nëse ka ndryshime gjatë ndërimit dhe devijon nga projekti bazë
<input type="checkbox"/>	основен проект ако кон барањето за издавање на привремена лиценца е доставен идеен проект/ projekti bazë, nëse me kërkesën për dhënien e licencës së përkohshme është dorëzuar projekt idear
<input type="checkbox"/>	документ за монтажа на мерна опрема/ dokument për montimin e pajisjeve matëse
<input type="checkbox"/>	решение за согласност за приклучување на електропреносната или дистрибутивната мрежа/ aktvendim për dhënien e пëлqimit për lidhjen në rrjetin e transmetimit ose të shpërndarjes
<input type="checkbox"/>	организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста/struktura organizative e parashtruesit me të dhëna për numrin, arsimin dhe aftësinë profesionale të personave, që drejtojnë објектин енергетик dhe menaxhojnë direkt me pajisjet energjetike, dhe impiantet me të cilat ushtrohet veprimtaria
<input type="checkbox"/>	сертификат за имплементиран стандард МКС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи производители - над 80 MW)/ certifikatë për standardin e zbatuar МКС EN ISO/IEC 27001 për menaxhimin e sigurisë së informacionit (për prodhuesit e mëdhenj - mbi 80 MW)
<p>НАПОМЕНА/ВЕРЕЈТЈЕ :</p> <p>* потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето/Dokumentacioni i nevojshëm nga Regjistri Qendror, Drejtoria e të Hyrave Publike, Gjykata Themelore dhe Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmërive nuk duhet të jetë më i vjetër se 6 muaj nga dita e parashtrimit të kërkesës, me пëрjashtim të gjendjes rrjedhës jetë më e vjetër se 15 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës</p>	

- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал/Dokumenti i dhënë në formë elektronike, i nënshkruar me nënshkrim elektronik dhe i dërguar në formë elektronike, do të konsiderohet si origjinal
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка/bartësi i licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, që tashmë ka parashtruar në Komisionin Rregullator të Energjetikës dokumentacion të cilit nuk i ka kaluar kohëzgjatja, në procedurën e lëshimit/vazhdimit të licencës mund të thirret në këtë dokumentacion me vërejtje
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето или концесијата/јавно приватно партнерство/ afati i licencës nuk mund të jetë më i gjatë se afati i kontratës për qiramarrje ose përdorim të tokës ose koncesionit/partneritetit privat publik

ЗАБЕЛЕШКА/ВЕРЕЈТЈЕ

Датум/Data	М.П/В.В	Овластено лице// autorizuar (потпис)/(nënshkrimi)
-------------------	---------	---

Образец БП 12

 <p>Регулат енергетика Република С Комисија Energjetikës Ujit i Republi</p>	<input type="checkbox"/> информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ/ Informacione për gjendjen ekonomike dhe financiare të parashtruesit, e dhënë nga RQ i RMV-së <input type="checkbox"/> потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë falimentimi nga RQ i RMV-së <input type="checkbox"/> потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë likuidimi nga RQ i RMV-së <input type="checkbox"/> уверение за платени даноци и придонеси од УЈП/ Vërtetim nga DHP për tatimet dhe kontributet e paguara <input type="checkbox"/> потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ Vërtetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtruesit nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës <input type="checkbox"/> потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/Vërtetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër të autorizuarit/ve nga parashtruesi, nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës	аја исë сë
	<p>1. Подато Тë dhënat</p> Назив: Emri: Седиште: Selia: Е-пошта (€ Posta elek <p>2. Лице за Personi pë</p> Име и пре Emri dhe p Телефон: Telefoni: Е-пошта (€ Posta elek	
<p>3. Евиден</p> <p>3. Енергет кërkohe</p> <input type="checkbox"/> прои: <input type="checkbox"/> регул: <input type="checkbox"/> прои: <input type="checkbox"/> КОМБ	<input type="checkbox"/> решение за согласност за приклучување на електропреносната или дистрибутивната мрежа/ aktvendim për qimi për lidhjen e transmetimit ose të shpërndarjes НАПОМЕНА: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи и Основен суд не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето/Dokumentacioni i nevojshëm nga Regjistri Qendror, Drejtoria e të Hyrave Publike, Gjykata Themelore dhe Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmërive nuk duhet të jetë më i vjetër se 6 muaj nga dita e parashtrimit të kërkesës, * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал/Dokumenti i dhënë në formë elektronike, i nënshkruar me nënshkrim elektronik dhe i dërguar në formë elektronike, do të konsiderohet si original * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка/Bartësi i licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, i cili tashmë i ka dërguar Komisionit Rregullator të Energjetikës dokumentacionin, kohëzgjatja e të cilit nuk ka skaduar, në procedurën për dhënen/ vazhdimin e licencës mund të thirret në këtë dentacion me vërejtje * датумот на важење на лиценцата за пробна работа не може да биде подолг од девет месеци, со можност за продолжување/afati i licencës për punë prove nuk mund të jetë më e gjatë se nëntë muaj, me mundësi vazhdimi	iëm
<p>1. ИЗДАВ</p> <p>1.1. Врем кërkohe</p> <p>1.2. Потре (shënoni</p> <input type="checkbox"/> изјав: dokumente <input type="checkbox"/> овлас: dërgimin e <input type="checkbox"/> доказ: kompensim <input type="checkbox"/> текови <input type="checkbox"/> истор	<p>2. ПРОДОЛЖУВАЊЕ (се пополнува ако барањето е за продолжување)/VAZHDIM (plotësohet nëse kërkesa është për vazhdim)</p> <p>2.1. Временски период за кој се бара продолжување на лиценцата за пробна работа/ Periudha kohore për të cilën kërkohe vazhdimi i licencës së punës provë</p> <p>2.2 Кратко образложение на причината за продолжување на лиценцата за пробна работа/ Sqarim i shkurtë për arsyen e vazhdimit të licencës për punës provë</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>ЗАБЕЛЕШКА/SHËNIM</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>Датум/Data</p> <p>M.П./V.V</p>	<p>Овластено лице/ autorizuar</p> <p>(потпис)/(nënshkrimi)</p>

4213.